



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Четврток, 10 мај 1951 година
Број 15

Год. VII

Овој број чини 10 дин. Претплата за 1951 година изнесува 350 дин. Чековна сметка бр. 861.901812

66

Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот на Народна Република Македонија, во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ У. бр. 12 од 13 април 1951 година, по предлог на претседателот на Владата на НРМ и по претходна согласност од работничките совети на соодветните главни дирекции, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ НА ГЛАВНИТЕ ДИРЕКЦИИ

I

За директори на главните дирекции се именуваат:

за директор на Главната дирекција за електро-
стопанство — Христов Стојан,

за директор на Главната дирекција за метална ин-
дустрија — Враниќ Славољуб,

за директор на Главната дирекција за хемиска ин-
дустрија Грозданов Диме,

за директор на Главната дирекција за дрвна ин-
дустрија — Булаковски Алексо.

за директор на Главната дирекција за текстилна
и кожарска индустрија — Симоноз Благој,

за директор на Главната дирекција за прехранбена
индустрија — Чемерски Ангел,

за директор на Главната дирекција за металургија
— Драшкоци инж. Војин — Димче,

за директор на Главната дирекција за неметали,
јаглен и градежна индустрија — Гривчев Васил,

за директор на Главната дирекција на градежни
претпријатија — Киријас Тиберије,

за директор на Главната дирекција за сообраќај —
Керамидчиев Михајло,

за директор на Главната дирекција за државни
земјоделски стопанства — Јовков Јовко.

за директор на Главната дирекција за задружното
земјоделие — Блажевски Јордан.

II

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16

Скопје, 24 април 1951 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,

Филип Брајковски, с. р.

Претседател,

Видоје Смилевски, с. р.

67

Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот на Народна Република Македонија, во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ У. бр. 12 од 13 април 1951 година, а по предлог од претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ НА ГЛАВНИТЕ УПРАВИ

I

За директори на главните управи во состав на советите на Владата на Народна Република Македонија се именуваат:

за директор на Главната управа за план — Алек-
сандар Грличков,

за директор на Главната управа за локална ин-
дустрија и занаетчиство — Круме Наумовски,

за директор на Главната управа за комунални ра-
боти — Мице Димевски,

за директор на Главната управа за патишта — Бо-
рис Блажевски,

за директор на Главната управа за земјоделие —
Младен Саздовски,

за директор на Главната управа за шумарство —
Борис Груевски,

за директор на Главната управа за трговија и снаб-
дување — Бошко Тонев,

за директор на Главната управа за државни набав-
ки — Стојан Горчевски,

за директор на Главната управа за туризам и уго-
стителство — Андро Палмеров,

за директор на Главната управа за увоз и извоз
— Димче Зографски.

II

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

Скопје, 24 април 1951 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,

Филип Брајковски, с. р.

Претседател,

Видоје Смилевски, с. р.

68

Врз основа на член 73 точ. 4 од Уставот на Народна Република Македонија, во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ У. бр. 12 од 13 април 1951 година, а по предлог од претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИКАНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА И ЕВИДЕНЦИЈА

I.

За директор на Републиканскиот завод за статистика и евиденција се именува СИМИТЧИЕВ АСЕН.

II

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18

5 мај 1951 година.

Скопје

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,

Филип Брајковски, с. р.

Претседател,

Видое Смилевски, с. р.

69

Врз основа на чл. 128 и 133 од Законот за занаетството, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБАВУВАЊЕ ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ ПОСТОЈАНО ПОСЛОВНО МЕСТО

Член 1

Занаетчиска дејност може да се обавува и без постојано место за работење (локал), идејќи по улици, од место до место или од куќа до куќа, со цел на вршење занаетчиски услуги и поправки.

Член 2

Занаетите што можат да се обавуваат без постојано пословно место, спрема одредбите на овој правилник, се следните:

- 1) казанџиски (калаџиски)
- 2) оштрачки
- 3) стаклорезачки
- 4) тенекеџиски
- 5) кацарски (бочварски)
- 6) ситарски
- 7) фотографски (т. н. брзо снимање)
- 8) самарџиски
- и 9) јорганџиски

Член 3

Занаетчиските дејности од претходниот член можат да ги обавуваат само лица што немаат занаетчиска радња на постојано пословно место (член 49 ЗЗ) и тоа, само врз основа на посебна дозвола за обавување на ваква дејност. По исклучение, обавување на ваква дејност може да се одобри и на занаетчија што има постојано пословно место и тоа, во оние занаетчиски струки што ќе ги одреди претседателот на Комитетот за локална индустрија и занаетство.

Член 4

Дозволата за обавување занаетчиска дејност без постојано пословно место ја издава повереникот надлежен за занаетство на околинскиот односно градскиот, народен одбор, на чие подрачје ќе се обавува дејноста.

Дозволата по предниот став може да се издаде само на лица што ги исполнуваат следните услови:

- а) да провеле во односната занаетчиска струка најмалку три години и
- б) да ги исполнуваат општите услови од чл. 39 на Законот за занаетството.

Член 5

На туѓи државјани не може да се издаде дозвола за обавување занаетчиска дејност без постојано пословно место.

Член 6

Занаетчиска дејност без постојано пословно место може да се обавува само на подрачјето на оној околински односно градски народен одбор што ја издал дозволата.

Ако дозволата е издадена од повереникот надлежен за занаетство на градски народен одбор вон од состав на околицата, тогаш важноста на дозволата може да биде проширена и на подрачјето на околицата, од составот на која е градот издвоен, по претходно заверување од повереникот надлежен за занаетство на таа околица.

Член 7

Дозволата по чл. 2 на овој правилник се издава со важност за една година и се запишува во посебен регистер.

По истекот на една година, дозволата може да се продолжува од година на година, ако постојат стопански потреби и за која се потврда на истата дозвола, било пак со издавање на нова дозвола — и во едниот и во другиот случај по наплатување на прописната такса како за нова дозвола.

Дозволата се издава спрема образецот што е составен дел од овој правилник.

Член 8

Молбата за издавање дозвола за обавување занаетчиска дејност без постојано пословно место се поднесува на повереникот надлежен за занаетство на околинскиот односно градскиот народен одбор, на чие подрачје ќе се обавува дејноста.

Молбата треба да содржи; семејно, татково и родено име на молителот, дата на раѓањето, вид на дејноста и адрес на постојаниот бораков. Кон молбата се прилагаат докази за условите од член 4 на овој правилник.

Член 9

Повереникот од претходниот член должен е по примената молба во рок од 15 дена да донесе решение. Ако тој најде, дека молителот ги исполнува условите и ако постојат стопански потреби, ќе ја издаде барањето дозвола. Во противен случај, ќе го одбие барањето со образложено решение, против кое недоволната страна може да изјави жалба во рок од осум дена непосредно до повисокиот орган, чие решение е конечно.

Примерок од издадената дозвола повереникот надлежен за занаетство ќе достави на поверенството за финансии за регистрирање на истата во "Регистарот на занаетчиските дејности без постојано пословно место."

Член 10

Дозволата за обавување занаетчиска дејност без постојано пословно место се издава само за една занаетчиска струка.

Член 11

Лицето, што се снабдило со дозвола по овој правилник, може да врши само услуги односно поправки, што спаѓаат во делокругот на неговата струка. Тој не може да се бави со производство и продавање на готови производи, кои инаку спаѓаат во структурата на неговиот занает.

Член 12

Сопственикот на дозволата по овој правилник може да употребува само толку алат и материјал, колку што самиот може да носи а неопходни му се за вршење на неговите услуги односно поправки.

Член 13

Обавувачот на занает без постојано пословно место не може да држи ученици, нити каква да е друга туѓа работна рака.

Член 14

Издадената дозвола за обавување занаетчиска дејност без постојано пословно место престанува да важи, а истом настапи случај поради кој истата не би била издадена.

Дозволата може секогаш да биде одземена, ако сопственикот на истата биде административно казнет за прекршок по прописите на овој правилник.

Престанокот на важноста односно одземањето на дозволата по предниот став се утврдува со решение на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, чии повереник ја издал дозволата. Против ова решение може да се изјави жалба непосредно до повисокиот орган во срок од осум дена.

Член 15

Прекршоците против одредбите на овој правилник се казнуваат по прописите на Законот за занаетството.

Секоја правосилно изречена казна по Законот за занаетството се воведува во дозволата издадена по овој правилник.

Член 16

По однос на престанувањето, привременото одјавување и повторното продолжување на дејност по овој правилник, ќе се применуваат прописите за приватните занаетчиски радњи од Законот за занаетството.

Член 17

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 2091/51-52 од 17-IV -1951 год. Скопје

Претседател
на Комитетот за локална индустрија
и занаетство
Љубе Зафиров, с. р.

Образец на дозволата по чл. 129 ст. 2 од 33
Народна Република Македонија Стр. 1
Народен одбор на _____

ДОЗВОЛА

За обавување занаетчиски дејности без
постојано пословно место
Сопственик

од _____ (околија) _____

Стр. 2

Лични податоци:

Место за фотографија _____
Своерачен потпис _____
Каде е роден _____
Околија _____
Народна Република _____
Со стален боравок во _____

Стр. 3

Народен одбор на околија-град _____
во _____
Број на решението _____ дата _____

ДОЗВОЛА

За обавување занаетчиски дејности без
постојано пословно место

Врз основа на чл. 130 ст. 1 во врска со чл. 133 од
Законот за занаетството и чл. 9 ст. 1 од Правилникот
за обавување занаетчиски дејности без постојано пос-

ловно место ("Службен весник на НРМ") бр. _____
(51 год.), бидејќи се исполнети законските услови, се
дозволува на _____ од _____ да мо-
же да обавува во вид на занает без постојано пословно
место _____ занаетчиска дејност
на подрачјето на народниот одбор на околија-град _____

Стр. 4

Оваа дозвола, во смисла на чл. 130 ст. 2 од Зако-
нот за занаетството и чл. 9 ст. 2 од Правилникот за
обавување занаетчиски дејности без постојано послов-
но место, е заведена кај овој Околински-Градски наро-
ден одбор во регистрот на занаетчиските дејности без
постојано пословно место под рег. бр. _____
од _____ 195— год.

Дозволага важи до _____

Такса по гар. бр. _____ од Законот за таксите
во дин. _____ е наплатена, на оваа дозвола при-
лепна и прописно поништена.

Во _____ (дата) _____

М. П. (Таксена Марка)
Повереник за _____

Стр. 5 (и следни)

Важноста на оваа дозвола се продолжува до _____
согласно решението на повереникот
за _____ бр. _____ од _____
(М. П.)
Повереник за _____

70

Врз основа на чл. 186 од Законот за занаетчис-
твото, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ДОКАЗНИТЕ СРЕДСТВА СО КОИ СЕ УТВРДУВА
ПОМОШНИЧКИОТ СТАЖ И СТРУЧНАТА СПРЕМА
ЗА ОБАВУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

1) Предвидениот во чл. 29 на Законот за занает-
чството стаж од четири години; проведен во занаетот
по положениот испит за занаетчиски помошник, по пра-
вило се докажува со работничката книшка. Но, ако за-
послувањето, по било која причина неможе да се до-
каже со работничка книшка ќе треба да се употребат
други доказни средства, тогаш нивната веродостојност
ќе ја цени и ќе донесе решение за нивната употреба
повереникот надлежен за занаетство на околинскиот
односно градскиот народен одбор, при кој што е обра-
зувана испитната комисија и кој што е надлежен да доне
се решение по молбата за полагање испит за занаетчис-
ки мајстор.

2) Во сите случаи, кога се применува одредбата на
член 176 од Законот за занаетството, т. е. кога кан-
дидатот се пријавува на мајсторски испит врз основа
на тоа што провел во занаетот повеќе од десет годи-
ни, — по однос на документите, со кои се утврдува
проведеното време во обавување на занаетчиската деј-
ност, ќе се применува истата постапка наведена во
точка 1 на ова напатствие.

3) Ако стручната спрема, за здобиено својство на занаетчиски помошник односно на занаетчиски мајстор, не може да се докаже со свидетелство за положен помошнички испит, односно со диплома за положен мајсторски испит, или пак со свидетелство за положен завршен испит на стручна школа, што дава квалификации за занаетчиски помошник односно мајстор, тогаш истата спрема може да се докажува и со други средства, на пример со свидетели, уверение од мајстор и т. н. Но, во секој таков одделен случај, согласно чл. 7 став 2 од Законот за занаетството, потребно е од претседателот на Комитетот за локална индустрија и занаетство да се добие одобрение, да може стручната спрема за обавување занаетчиска дејност да се утврди со тие други доказни средства.

4) Ова напатствие влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 2092/51-2 17-IV- 1951 год. Скопје

Претседател

на Комитетот за локална индустрија
и занаетство,

Љубе Зафиров, с. р.

71

Врз основа на чл. 8, 9 и 10 од Законот за избор на одборници на народни одбори, Извршниот одбор на Народниот одбор на Делчевска околија донесува

РЕШЕНИЕ

За распишување избори за народни одборници

Да се на ден 20 мај 1951 год. извршат дополнителни избори во изборните единици бр. 1, 2, 4, 8 и 36 за избор на одборници за Народниот одбор на Делчевска околија.

Од Извршниот одбор на Народниот одбор на Делчевска околија зап. бр. 16 од 28-III-1951 год.

Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија, објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 13 од 18 април 1951 година, се поткрале долу споменатите грешки и ја дава следната

ИСПРАВКА

НА УКАЗОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Под I ред 22 се бришат зборовите "и јаглен", а во ред 23 после зборот "неметали" се става запирака и се додава зборот "јаглен".

Под III ред 46 зборовите "и јаглен" се бришат, а во ред 47 после зборот "неметали" се става запирака и се додава зборот "јаглен".

Бр. 517 Президиумот на Народното собрание на НРМ, 27 април 1951 година.

Министерството на внатрешните работи на НРМ, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди да во текстот на Правилникот за функциите и чиновите во доброволната противопожарна служба, што е објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 6 од 20 февруари 1951 година, се направени долу наведените грешки, поради кое ја дава следната

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЧИНОВИТЕ ВО ДОБРОВОЛНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА

1. Во чл. 9, ред 9, после зборот "со" а пред зборот: "ширит" треба да се додаде зборот: "сребрен".

2. Во чл. 10, ред, 6, на место зборот: "кој" треба да стои: "кои".

К. Бр. 24848/50 од 6 март 1951 година.

Од министерството на внатрешните работи на НРМ.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат претплатниците на "Службен весник на НРМ" дека претплатата за 1951 година на "Службен весник на НРМ" изнесува 350 дин.

Разликата за доплаќување се засметува од 1 мај о. г. и изнесува 100 дин. 100 дин

Ова покачување на претплатата доаѓа поради покачувањето на новинската хартија на светскиот пазар.

Се молат претплатниците да ја уплатат разликата на чековна сметка 801-901812 при Народната банка на Први реон — Скопје.

СОДРЖИНА

Ред. бр.	Страна
66	Указ за именување директори на главните дирекции — 119
67	Указ за именување директори на главните управи — 119
68	Указ за именување директор на Републиканскиот завод за статистика и евиденција — 120
69	Правилник за обавување занаетчиски дејности без постојано пословно место — 120
70	Напатствие за доказните средства со кои се утврдува помошничкиот стаж и стручната спрема за обавување на занаетчиска дејност — 121
71	Решение за распишување на избори за народни одборници — 122
	Исправка на Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија — 122
	Исправка на Правилникот за функциите и чиновите во доброволната противопожарна служба — 122